

Грците ги испуштаат последните воздишки во битката со Македонија за многувековното име на нашиот искон. Знаат дека се поразени, но не се предаваат. Навистина машки и херојски.

Истовремено, знаат дека и со инаетот кој го покажуваат пред светот ќе бидат посрамотени, исвиркани и понижени. Грците одамна заслужуваат срам, одамна заслужуваат плунка во нивното лице. Тешко е да се напишат и да се изговорат вакви зборови, но едноставно јужниот сосед одамна е зрел за распнување на столбот на срамот. Да се лаже со децении, да се манипулира секаде и во секое време навистина е перфидно за една земја, која е дел од сите релевантни светски институции. Атина веќе не е фактор и чинител во меѓународните односи. Нејзината дипломатија е повеќе деструктивна, отколку конструктивна. Мора да постои начин некој да ѝ каже ДОСТА. Македонија може прва да го стори тоа. Македонија има причини, Македонија има факти и аргументи со кои ќе ја демаскира улогата на Грција во меѓународното општење. Доколку Косово е директниот чинител на нестабилноста на полуостровот, Грција секако е индиректниот. Ниту една земја-членка на ЕУ и на НАТО досега немала толку интригантна надворешна политика како нашиот сосед од југот. Тие се опасен фактор за иднината на европското заедништво и за развојот на колективните вредности на европските народи. На Брисел му се доста поделби и спротивставени мислења. Тие досега не дадоа резултати. На Брисел му е потребен кохерентен став во духот на заемното почитување и уважување. Во тој дел Грција има уште многу да учи, а Македонија може да ѝ одржи лекции во рамките на човековите вредности и цивилизациските придобивки.

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ



НАТО ЕДНОГЛАСНО ГИ ОТОФЛА ГРЧКИТЕ УЦЕНИ ЗА ЧЛЕНСТВОТО НА МАКЕДОНИЈА

ГРЧКИОТ ИНА ГИ НЕРВИРА Е

Официјална Атина постојано повикува на разумот на иднината, но ги користи методите на митот. Блефира со историјата, ги злоупотребува лажните пропаганди на претходните генерации за да ни го сопре патот по кој одиме. Всушност, цели 17 години Грците не знаат да водат друга политика. Тие се опседнати со македонизмот и го сметаат за најголема опасност за постојењето на грчкиот мит за Македонија. А, што кога тој мит ќе пропадне, што ќе се случи тогаш кога лажниот ореол врз самонаречените грчки Македонци ќе стане трнлив? Време е институциите и установите кај нашиот сосед да почнат да го подготвуваат својот народ за нешто што го очекува. Ним им се потребни сериозни дебати и семинари, преку кои на безболен начин ќе треба на нацијата да ѝ ја објаснат многудецениската хегемонистичка и геноцидна политика на грчките влади. Тоа не го знаат денешните генерации Грци. Тие не сакаат да ја прифатат реалноста и вистината за грозоморното политичко и човеково општење врз оние другите, кои не се чувствуваат како Грци. Секој ден да се повикува на почитување на правата на малцинствата, меѓу кои и на македонското, а при тоа да се прераскажува дека во Грција, освен муслимани, нема друга заедница е несоодветно на глобалните трендови

на почитување на човековите права. Тоа е уште еден доказ дека Грција, заедно со Бугарија, се најголемите узурпатори на малцинските права и слободи. Како такви, тие безусловно мора да бидат казнети, согласно меѓународните правила и прописи.

ВЕШТАЧКИОТ ИДЕНТИТЕТ НА ГРЦИТЕ

Грција нема други аргументи за опорување на македонскиот идентитет и правото на користење на името Македонија, освен историските лаги. Свкупната грчка политичка мисла се концентрира на историската поврзаност на денешната грчка нација со античката македонска. Тоа е погрешно, лажно и апсурдно. Но, од друга страна, пак, Грците мора да се базираат на таква стратегија, затоа што без тие лаги едноставно субсахарската нација ќе остане без ништо. Дури потоа ќе следува процесот на повторно градење на грчкиот идентитет, кој гледано од денешен агол вештачки е докажано. За да се разобличи и за да се разоткрие грчката пропаганда неминовно е да се оспорат фабрикуваните докази на историско-научните работници од Атина, кои потоа како такви

им ги сервираат на политичките номенклатури. Македонија сега е во фаза кога мора да го урне лажниот пиедестал на грчката историографија и да го докаже спротивното. Македонија мора гласно да посочи кои се вистинските параметри со кои се служи грчката надворешна политика и како таа ги злоупотребува, мамејќи ја целата меѓународна заедница. Иредентизмот, на тој начин, ќе биде докажан на другата страна, а не на македонската, како што сакаат да прикажат грчките современици. Тврдиот македонски став, комбиниран со толерантна дипломатска тактика дава резултати. Грешките кои се правеа во минатото, а се прават и сега поради пасивниот однос на нашата дипломатија, можат да бидат надминати и компензирани. Треба да се искористи периодот кој претстои. Увидовме дека НАТО ѝ треба на Македонија, но уште



UNITED MACEDONIAN DIASPORA
ОБЕДИНЕТА МАКЕДОНСКА ДИЈАСПОРА

"Грција не направи никакви концесии за разлика од Македонија, која со цел промоција на добрососедските односи ги смени знамето и Уставот. Атина со односот кон Македонија ги поткопува американските и интересите на НАТО во регионот. Македонија со свои сили учествува во меѓународните мисии во Ирак и во Авганистан, а како НАТО членка ќе придонесе за зацврстувањето на мирот и безбедноста на Балканот, особено во контекст на решавањето на статусот на Косово".

Оглас на Обединетата македонска дијаспора

ЕТ ПОЧНА ДА ВРОПЕЈЦИТЕ

БАКОЈАНИ Е ЗРЕЛА ЗА ЕДНО САФАРИ ВО ЕТИОПИЈА

"Последниве неколку години Албанија и Хрватска направија многу докажувајќи дека ги исполнуваат принципите и условите за влез во НАТО. Жал ми е, но не можам истото да го кажам и за нашиот сосед БЈР Македонија. Нашите две држави повеќе од петнаесет години се во спор под патронатот на ОН во врска со името на ФИРОМ. Грција навистина направи премногу отстапки околу името за нашиот сосед. Што има во името ќе се зачудите. Географски, Македонија е широк регион кој повеќе од 50 отсто ѝ припаѓа на Грција. Денес повеќе од два ипол милиони Грци се горди што го носат ова име Македонци. Овие два ипол милиони луѓе кои го носат името Македонци се чувствуваат како под опсада. А, сè тоа е поради скопските провокации, политика на анахронизам и обид за монополизирање на македонскиот идентитет".

Ова е дел од говорот на шефицата на грчката дипломатија, Дора Бакојани, одржан на Вашингтонскиот институт за стратешки и меѓународни студии. По-перверзна непријателска и лажна пропаганда во современиот свет тешко дека денес може да се сретне и да ѝ парира на грчката. На вакви трикови ретко кој нормален дипломат и слушател на предавањето може да поверува. Тоа е уште еден од низата докази дека Грција не го избира ниту времето и местото, ниту средствата за да ги одбрани своите валкани позиции. Кога поединечно би се анализирала секоја нејзина реченица, ќе се согледа дека таа не само што води непријателска пропаганда против Македонија, туку отворено и недвосмислено застанува против се-

"Негирањето од страна на грчката држава на соседната земја и народ и противењето да се нарекуваат со име кое сами си го избрале, влијае на нашиот македонски идентитет. Правото на самоопределување и избор на сопствениот идентитет е базирано на универзалните принципи за почитување на човековите и малцинските права. Затоа, меѓународната заедница не треба

да прави грешка давајќи им поддршка на агресивните балкански национализми, особено во случајот како што е грчкиот, кој го негира македонскиот идентитет. Веруваме дека имаме право слободно сами да решаваме за својот идентитет и да ги живиме сите права кои ни припаѓаат".

Дел од писмото на "Виножито" упатено до Кондолиза Рајс

повеќе Македонија му треба на НАТО. Тој сооднос натежнува на наша страна. Македонската дипломатија тоа го знае. Затоа не смее на крајот од маратонот да се потклеќне на фабрикациите кои јужниот сосед се обидува да ги продаде

како веродостојна приказна. Последниот круг од трката ќе биде жесток. Ако Грција 15 години полека но сигурно ја губи трчаницата, тогаш треба да се остави да папса и со испружен јазик да го дочека финалето.



"Букурешкиот Самит ќе биде значаен за Македонија. Проблемот со името е билатерален и треба да се реши во ОН под покровителство на Метју Нимиц. Членството во НАТО е поважно од името на една земја, затоа ве молам, моја желба е во име на сите европски земји ова прашање да се реши билатерално, пред априлскиот Самит на НАТО во Романија".

Жан Аселборн, министер за надворешни работи на Луксембург

Лесно е да се изговорат вакви тези од страна на дипломат чија земја нема етнички идентитет



**ЃАВОЛСКАТА НАСМЕВКА
НА БАКОЈАНИ ЈА
ПЛАШИ ЕВРОПА**

вкупната меѓународна заедница. Најавата за вето на нашиот прием во Алијансата е истовремено и вето за самата организација. Грција оди спротивно на западните интереси и спротивно на зајакнувањето за стабилност на регионот. Лага е дека Грција направила премногу отстапки во корист на Македонија. Вистината е сосема обратна. Македонија направи преседан во отстапките кои ги спроведуваа само за да ги задоволи грчките суети. Референцата ФИРОМ, знамето, уставните амандмани... Се прашуваме која е отстапката од страната на Грција? Точно, нема ниту една. Тоа е огромна манипулација. Понатаму, Бакојани вели дека 50 отсто од Македонија ѝ припаѓаат на Грција. Точно, не 50, туку со 51 процент Грција владее на **бесправен начин со територијата на етничка Македонија**. Во таа Македо-

нија грчката власт низ децении наназад уништи и сè уште уништува сè што е македонско. Асимилира, прогонува, преименува, дискриминира. Денешните Грци кои таму живеат се Македонци во географска смисла на зборот, исто како што Албанците во Македонија се Македонци. Бакојани, мешајќи ги бабите со жабите, се заглавува во сопствените неодржливи тези за кои не постои ниту еден аргумент дека тоа е така. Да се зборува за монополизирање на македонскиот идентитет од страна на Македонија е повеќе од безобразлук, иако го имаме поголемо право на тоа. На Бакојани би ѝ ги поставиле следните прашања: кој го монополизира ликот и делото на Александар Македонски, кој ја монополизира припадноста на античките Македонци и ги претопува во Грци, знае ли г-ѓа Бакојани дека нејзи-

ната Влада е таа која граба и приграбува туѓи истории и туѓи етникуми, знае ли Бакојани дека токму тој Александар, кој толку го сака, ги убивал и масакрирал нејзините предци, старите Грци зашто тој за нив бил окупатор и варварин? Досега со ова имаме забележано еден и единствен уникатен случај во историјата на човештвото - напаѓачот да го присвојува како свој, оној што ти го потчинувал народот на тугата македонска цивилизација, која била различна од грчката, да го доживуваш како свој сонародник. Дора Бакојани е смешна. Некој треба да ѝ помогне да замине на сафари низ африканските земји за да си го открие своето вистинско потекло и крв. Би ѝ препорачале првата дестинација да ѝ биде Етиопија. Веројатно таму ќе најде многу ликови кои потсетуваат на нејзиниот.